



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Вторник, 16 септември 1952
Број 26 Година VIII

Претплата за 1952 година изнесува
560 дин. Овој број чини 8 динари
Чековна сметка број 801-901-702

88

Врз основа член 73 точ. 7 од Уставот на На-
родна Република Македонија а по предлог на
Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот
на Народното собрание на Народна Република
Македонија издава

У К А З

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА МИНИСТЕР

I

Се разрешува од должност Министерот на
правосудието Кодра Цафер.

II

Претседателот на Владата на НРМ ќе го из-
врши овој Указ.

У. бр. 34
9.IX.1952 година
Скопје

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Лазо Мојсов, с. р.

Претседател,
Страхил Гигов, с. р.

одборници на народните одбори; Предлог-за-
кон за заштита на стрмните земјишта од смива-
ње и одронување; Предлог-закон за изменување
и дополнување на Законот за држење и носење
на оружје; и Предлог-закон за изменување на
Законот за прогласување на шумските предели
околу Мавровското Поле за национален парк. О-
вие законски предлози се доставени до Законо-
давниот одбор, а првите четири и до Одборот за
народна власт за проучување. Законодавниот од-
бор поднесе извештај поодделно за секој законски
предлог, а за првите четири законски предлози
заеднички извештаи со Одборот за народна власт.
Извештаите и законските предлози се отпечатени
и разделени на народните пратеници, а ќе бидат
ставени на дневен ред кога ќе реши Собранието.

По предлог на претседателот, Собранието го
утврдува следниот дневен ред:

1. претрес на Предлогот-закон за народните
одбори на околиите;
2. претрес на Предлогот-закон за народните
одбори на градовите и градските општини;
3. претрес на Предлогот-закон за народните
одбори на општините;
4. претрес на Предлогот-закон за избор и опо-
зив одборници на народните одбори;
5. претрес на Предлогот-закон за заштита на
стрмните земјишта од смивање и одронување;
6. претрес на Предлогот-закон за изменување
и дополнување на Законот за држење и носење
на оружје; и

7. претрес на Предлогот-закон за изменување
на Законот за прогласување на шумските преде-
ли околу Мавровското Поле за национален парк.

По предлог од претседателот, Собранието
одобрува отсуство на народните пратеници: Ди-
митар Влахов, Ангеле Стефановски и Дојчин Ап-
чевски.

Пред да се премине на дневниот ред претсе-
дателот Димче Стојанов — Мире му предложи
на Собранието да се води заедничка дискусија по
првите три точки од дневниот ред, бидејќи мате-
ријата претставува едно цело. Собранието го ус-
вои предлогот.

Претседателот соопштува дека се преминува
на прва, втора и трета точка од дневниот ред:
претрес на Предлогот-закон за народните одбори
на околиите, претрес на Предлогот-закон за на-
родните одбори на градовите и градските општи-
ни и претрес на Предлогот-закон за народните
одбори на општините. Известителите ги прочитаа
заедничките извештаи на Законодавниот одбор и
Одборот за народна власт.

Претседателот отвара дискусија. За збор се
јавува народниот пратеник Никола Минчев, пот-

89

ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА IV-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДА- НИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА 3 ЈУЛИ 1952 ГОДИНА

Претседаваше: Димче Стојанов — Мире
Секретар: Мито Хаџи Василев

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја
отвори седницата во 9,30 часот. Народните прате-
ници го сослушаа стоеќи читањето на Указот на
Президиумот на Народното собрание на НРМ за
свикување Народното собрание на НРМ на четвр-
то редовно заседание на 3 јули 1952 година.

Претседателот соопштува дека Владата на
НРМ согласно чл. 60 од Уставот на НРМ му под-
несе на Собранието на решавање: Предлог-закон
за народните одбори на околиите; Предлог-закон
за народните одбори за градовите и градските оп-
штини; Предлог-закон за народните одбори на
општините; Предлог-закон за избор и опозив на

претседател на Владата и претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата.

Претседателот дава одмор.

После одморот седницата продолжува. За дискусија никој не се јави. Претседателот законските предлози ги стави на гласање. Собранието гласајќи поодделно за секој законски предлог ги усвои. Претседателот објави дека Собранието ги прими едногласно: Законот за народните одбори на околии, Законот за народните одбори на градовите и градските општини и Законот за народните одбори на општините.

Потоа се преминува на четвртата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за избор и опозив одборници на народните одбори. Известителот на Законодавниот одбор Ристе Кадифков го прочита извештајот на Одборот. Претседателот објави дискусија во која зедоа учество народните пратеници: Мито Зафировски и Никола Минчев. Собранието гласајќи со кревање рака го усвои законскиот предлог. Претседателот објави дека Законот за избор и опозив одборниците на народните одбори е примен едногласно од Собранието.

Се преминува на петтата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување. Известителот на Законодавниот одбор Боро Станковски го прочита извештајот на Одборот. Претседателот објави дискусија. За збор се јавија: народниот пратеник Наум Наумовски, претседател на Советот за земјоделие и шумарство; и народните пратеници: Методија Митевски, Тоде Ношпал, Славко Попантовски и Димче Зографски. После дискусијата претседателот законскиот предлог ги стави на гласање. Народните пратеници гласајќи со кревање на рака го усвоија. Претседателот објави дека Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување е примен едногласно од Собранието.

Се преминува на шестата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за изменување и дополнување на Законот за држење и носење на оружје. Откако известителот Ристо Кадифков го прочита извештајот на Законодавниот одбор, Собранието гласајќи со кревање рака го усвои законскиот предлог. Претседателот објави дека Законот за изменување и дополнување на Законот за држење и носење на оружје е примен едногласно од Собранието.

Се преминува на седмата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за изменување на Законот за прогласување на шумските предели околу Мавровското Поле за национален парк. Откако известителот на Законодавниот одбор го поднесе Одборскиот извештај, Собранието го усвои законскиот предлог. Претседателот објави дека законот за изменување на Законот за прогласување на шумските предели околу Мавровското поле за национален парк е примен едногласно од Собранието.

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседателот предложи да се заклучи оваа седница и побара од Собранието овластување да претседателот и секретарот го оверат записникот од оваа седница. Собранието ги усвои овие предлози.

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја заклучи седницата, а со тоа и IV-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 13 часот.

Скопје, 3 јули 1952 година.

Секретар, Претседател,
Мито Хари Василев, с. р. Димче Стојанов-Мире с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Поледица Миломир, од Скопје, подаде против Поледица Хелена, родена Флисар, тужба за развод на бракот. Бидејќи тужената е со непознато местожителство и непозната адреса, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по званична должност го одредува за застапник Јордан Панзов Стојанов, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 600/52.

1—6—97

Живка Педрони, родена Миљковиќ, од Скопје, подаде тужба за бракоразвод против Маријо Луиџи Педрони. Бидејќи тужениот Маријо е со непознато местожителство и непозната адреса, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност и на негов трошок ќе му одреди застапник, и ќе донесе одлука по тужбата.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 676/52.

1—6—101

Јелена Писмени, родена Јовановиќ, од Скопје, подаде тужба за бракоразвод против Глигорие Александров Глуковски Писмени. Бидејќи тужениот Глигорие е со непознато местожителство и непозната адреса, се повикува во рок од два месеца по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност и на негов трошок ќе му одреди застапник и ќе донесе одлука по тужбата.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 642/52 год.

1—6—100

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Јован Костов Јовановски, од село Магарево, Битолско, поднесе до овој суд тужба против Наталија Јованова Костова, по татко Петрова Јованова, од град Битола, сега во неизвесност за развод на бракот.

Се поканува тужената Наталија во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд и соопшти сегашното си местожителство. Во противно, делото ќе се разгледа во нејзино отсуство со одредениот и од судот застапник адвокатот Георги Милев.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 24/52 1—1—76

Неџија К'ерим Иса, од село Мислodgeда — Струшко, поднесе до овој суд тужба против Назми Махмуд, родом од село Велешка-Струшко, сега со последно местожителство во Турција, за развод на бракот.

Се поканува тужениот Назми Махмуд во рок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд и соопшти сегашното си местожителство. Во противно тужбата ќе се разгледа во неговото отсуство со одредениот му од судот застапник.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 145/52, 1—6—96

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

По тужбата на Гота Ристова Стаменкова, од село Муртино-Струмичко, против Ристо Стаменков, од село Муртино, сега во Бугарија со непозната адреса при овој суд покренато е бракоразводно дело.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" да се јави или одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност го одредува Тодор Манасиев, адвокат од Штип, и к'е го ликвидира делото во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 131/52 1—5—81

По тужбата на Ајше Ибраимова К'еримова, од село Чипели, Струмичко, против Мустафа Сабриов Мустафов, од село Чипели, сега во Турција со непозната адреса, при овој суд е покренато бракоразводно дело.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" да се јави или одреди застапник. Во противно, судот по службена должност го одредува Илија Цилиманов, адвокат од Штип, и делото к'е се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 139/52 1—5—94

По тужбата на Лена Петрова Јованова, од село Мокриево, Струмичко, против Петар Василев Јованов, од село Мокриево, сега во неизвесност со непозната адреса, при овој суд е покренато бракоразводно дело.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" да се јави или одреди застапник. Во противно, судот по службена должност го одредува Илија Цилиманов, адвокат од Штип, и делото к'е се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 138/52 1—5—93

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Благое Василев Чолаковски, народен милиционер, на служба во Градската милиција во Тетово, поднесе до овој суд тужба против Сџија Спирова Костадиновска, по маж Благоева, од село Дреново-Леринска околина — Егејска Македонија, а сега во неизвесност, за развод на бракот.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави лично во судов или доопшти својата адреса. Во противен случај, старател к'е ја се одреди накнадно и делото к'е се реши во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар Г. бр. 37/52 1—5—89

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка за прогласување на умрен нестанаиот Милан М. Ристиќ, бивш од село Јелашница Н РСРбија, кој е во 1941 год. виден последен пат како обвезник во бивша Југословенска војска и тоа како заробеник во Куманово од страна на германците, и од тогај до денеска не се знае дали е жив или не.

Се поканува нестанаиот Милан и секој оној кој нешто знае за него да јави на судов или на одредениот старател Жика Баждавела, адвокат од Скопје во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". Во противно нестанаиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 2140/51 год. 1—6—102

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Се повикува исчезнатиот Касум Аземов, бивш од село Лојане, Кумановско, за кого се претпоставува дека загинал во борбите на Сремскиот фронт при местото Петрово село, како и сите оние кои нешто знаат за него во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" да јават за тоа на жена му Салија Касумова, од село Лојане. Во противен случај исчезнатиот Касум к'е се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово Р. бр. 549/52 1—5—91

Се повикува исчезнатиот Славе Киро Стојчевски, од село Мургащ, Кумановска околина за кого се претпоставува дека загинал во борбите со усташите при местото Јања Липа — Хрватска во 1944 год., каков оние кои нешто знаат за него да јават на неговиот татко Киро Стојчев Лазаровски, од село Мургащ во рок од 30 дена од денот на објавува-

њето на огласот во "Службен весник на НРМ". Во противен случај исчезнатиот Славе к'е се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово Р. бр. 401/52 1—5—92

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на пок. Ислами Алија Иљазов, бив. од село Болетин, се води оставинска постапка пред Околинскиот суд во Дебар и појавениот наследник Зечепка Абдурамани, со непозната адреса во Албанија, се поканува во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави лично пред овој суд за да ги штити своите наследнички права или достави наследничка изјава. Во противно, оставината к'е се реши во нејзино отсуство.

Од Околинскиот суд во Дебар, О. бр. 15/52. 1—4—74

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение бр. 1015 од 29 април 1952 год. на Народниот одбор на Градската општина — Неготино, Борис Лазов Апостолов назначен е за директор на Градското хотелско угостителско претпријатие "Хунап" со седиште во Неготино и на должност стапил на 1 мај 1952 год. од која дата има право фирмата да ја потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Бранко Малиминовски и од 1 мај 1952 год. му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 4472/52 од Народниот одбор на Тиквешка околина — Кавадарци. II—10—182

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Тетово бр. 5101 од 22 април 1952 год. Герасимовски Илиев Г'ерчо назначен е за директор на Трговското мешовито претпријатие "Прогрес" во Тетово и истиот има право претпријатието да го потпишува, задолжува и раздолжува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Грнчароски Круме од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 5729/52 од Народниот одбор на Градската општина — Тетово. II—10—190

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Прилеп бр. 9510 од 10 јуни 1952 година Даре Бицоски, книговодител на Градското народно претпријатие "Народен Борец" во Прилеп, овластен е да го потпишува претпријатието покрај директорот. Во случај на отсушност на директорот фирмата ќе ја потпишува книговодителот Даре Бицоски.

Бр. 9622/52 од Народниот одбор на Градската општина — Прилеп. II—11—194

Со решение на Околинскиот народен одбор — Скопје бр. 111/52 год. Серафим Станчевски назначен е за директор на Околинското претпријатие за мелници со седиште во село Петровец и на должност стапил на 1 март 1952 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со решение на Околинскиот народен одбор — Скопје бр. 110/52 год. разрешен е од должност досегашниот директор на претпријатието Љубе Триковски и од 1 март 1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 3875/52 од Околинскиот народен одбор — Скопје. II—11—195

На основа решението бр. 1573 од 7 март 1952 год. на Градскиот народен одбор Скопје, се променува фирмата на досегашниот "Сервис" за снабдување на угостителството за град Скопје и во иднина истиот ќе се води под фирма: Градско претпријатие за производство и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци "Винар" во Скопје.

Од Градскиот народен одбор — Скопје. II—11—198

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на Гевгелиска околина бр. 249/52 год. Хаџи Мицев Владимир назначен е за раководител на Околи-

ската аптека со седиште во град Гевгелија и на должност стапил на ден 30 мај 1952 година од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Со решение бр. 241/52 год. разрешена е од должност раководителката Делидинкова Добрила и од 31 мај 1952 година и' престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 4684/52 од Народниот одбор на Гевгелиска околија. II—11—149

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Тетово бр. 4036 од 23 март 1952 год. Бунески Благоја назначен е за директор на Градското мебело столарско и резбарско претпријатие „Борче Кочоски“ во Тетово од која дата има право претпријатието да го потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Јавтовски Чеде од кој ден му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Бр. 7700/52 од Народниот одбор на Градската општина — Тетово. II—11—203

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 3290 од 26 јуни 1952 год. Аксентие Стојановски назначен е за директор на претпријатието „Народен магзин“ — Куманово и на должност стапил на 1 VII 1952 год. од која дата има право фирмата да ја потпишува, задолжува и раздолжува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Звонимир Шумановски и од 1 јули 1952 год. му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Бр. 3290/52 од Народниот одбор на Градската општина — Куманово. II—11—207

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 3322 од 25 јуни 1952 год. Петар Симоновски назначен е за директор на Градското стопанство „Дренак“ — Куманово и од 1 јуни 1952 година има право фирмата да ја потпишува, задолжува и раздолжува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Киро Божиновски и од 1 јуни 1952 год. му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 3322/52 од Народниот одбор на Градската општина — Куманово. II—11—208

Со решение на Околинскиот народен одбор во Тетово бр. 881 од 30 јуни 1952 год. Видоевски Стојко назначен е за директор на Околинското семејнопроизводително стопанство „Полог“ во Тетово од кој ден има право претпријатието да го потпишува.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Мицески Стојан и од 30 јануари 1952 год. му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Бр. 8683/52 од Народниот одбор на Градската општина — Тетово. II—12—220

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Малешевска околија — Пехчево под рег. бр. 32, уписан е Околинскиот сојуз на земјоделските задруги со седиште во Пехчево.

Сојузот е основан на собранието од 19 март 1952 година.

Предмет на работата на Сојузот е: обштување и давање помоќ на задругите.

Околинскиот задружен сојуз ќе биде претставуван од управникот Дучевски Милан.

Бр. 48/52 од Народниот одбор на Малешевска околија — Пехчево. III—4—78

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Малешевска околија — Пехчево под рег. бр. 33, уписано е Околинското задружно трговско претпријатие со седиште во Делчево.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот задружен сојуз бр. 4 од 1 јули 1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп и продажба на земјоделски производи и индустриски стоки.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Киро В. Илиевски.

Бр. 1977/52 од Народниот одбор на Малешевска околија — Пехчево. III—12—221

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кавадарска околија бр. 4672 од 10 мај 1952 год. записан е во регистарот на задружните стопански претпријатија под фирма: Околински задружен сојуз на земјоделските задруги во гр. Кавадарци. Сојузот е основан на собранието од 19 март 1952 година.

Предмет на работата на Сојузот е: да организира и води надзор над земјоделските задруги, трговија со индустриски стоки, откуп и продажба на земјоделски артикли и механичка работилница.

Сојузот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат директорот Данчо Нетковски и службениците Александар Роглев и Фрањо Еделениј.

Бр. 4672/52 од Народниот одбор на Кавадарска околија. III—4—73

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Титоввелешка околија под рег. бр. 74, уписано е Околинското задружно трговско претпријатие „Задругар“ со седиште во Титов Велес.

Претпријатието е основано на собранието од 28-III-1952 год. Предмет на работата и обврските на задружното претпријатие се предвидени со правилата на претпријатието.

Претпријатието полноважно ќе го претставуваат, застапуваат и потпишуваат Темелко Анастасов, Ацо Илиев и Нено Караџов.

Бр. 4105/52 од Народниот одбор на Титоввелешка околија. III—5—79

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Гостиварска околија на страна 58, рег. бр. I, уписана е Берберо-фризерска задруга „Рекорд“ во Гостивар.

Задругата е основана на собранието од I-III-1952 год. Предметот на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставува, застапува и потпишува претседателот Кукули Ј. Екрем.

Бр. 2090/52 год. од Поверен. за финансии на ОНО — Гостивар. III—5—78

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Гевгелиска околија под ред. бр. 6, уписана е Занаемската коларо-ковачката задруга „Илинден“ со седиште во Гевгелија.

Предмет на работата на задругата е: изработка на нови и оправка на стари земјоделски алати.

Задругата ќе ја претставува, застапува и потпишува претседателот Паню А. Панев, од Гевгелија.

Бр. 4362/52 од Народниот одбор на Гевгелиска околија. II—4—75

На годишното собрание од 17-II-1952 год. на Молерската задруга „Досе Молер“ во град Куманово, Киро Стојковски назначен е за претседател, а Тодор Боновски за секретар на задругата и од истата дата имаат право задругата да ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат.

На истото собрание разрешени се од должност претседателот Миле Томик и секретарот Тоде Димитриевски и од 17-II-1952 год. им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Бр. 1751-52 од Народниот одбор на град Куманово. III—4—61

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Свидетелство за завршен III — Педагошки курс през 1947 год. издадено од Учителска школа во Скопје на Селим Адил, од село Србица — Кичево (1973)

Шоферска исправа бр. 1542, издадена од Сообраќајниот отсек во Белград на Владимир Љубенски—Скопје (1974)

Книшка за намалено патување и декрет за Илинденска споменица бр. 995/51 год. издадена од Президиумот на Народното собрание на НРМ на 20-VIII-1951 год. на Деспот С. Смитицев — Скопје (1974)

Матурско свидетелство бр. 1014/52 год. за завршено Средно земјоделско училиште во Тетово на Александар Николоски, од село Јачинци — Кумановско (1977)

Работничка книшка издадена од претпријатието "Кис" во Скопје на Сами Али — Скопје (1978)

Работничка книшка издадена од Манганов рудник "Цер" — Кичево на Сејфул Збаси, од село Присојница — Дебарско (1980)

Шоферска книшка бр. 3241/61 за возење на моторно возило II класа на Нџип И. Фазлиевски — Крива Паланка (1999)

Сообраќајна книшка бр. 6121 за моторно возило марка "Бетворт" на Авто-транспорт — Куманово (2000)

Свидетелство за завршен I клас учителска школа издадено од Учителска школа во Битола на Трајко Атанасов Ангеловски, од село Нов Истевник, задна пошта Трабатиште — Малешевска околија (2001)

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија, издадено од Народна гимназија — Струмица на Томе Просениклиев — Струмица (2030)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Скопје на Шабан Ј. Рустемов Скопје (1979)

Воена книшка за резервни офицери издадена од В. П. 6644 — Скопје на Спасе Стојановски — Скопје (2019)

Воена буква на Мерсим Алија Исмаил, ул. „Топцинска“ бр. 15 — Тетово (1680)

Воена легитимација бр. 11945 серија „Б“ издадена од В. П. 5573/13 — Ниш на Абожидар Мициќ В. П. 3600 — Скопје (1683)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Св. Николе на Здравко Павловски — Скопје (1684)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 4010, серија „Р“ 0418343, издадена од ПВР на ОНО Радовиш на Асан Абдураманов Ибраимов, од село Калаузлија — Струмица (1333)

Лична карта рег. бр. 35381, серија „Р“ 0028493, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Рамадан Абдил Демаил, ул. „58“ бр. 29 — Скопје (2096)

Лична карта рег. бр. 10013, серија бр. 0534674, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Јован Стојман Димишковски, ул. „А. Ранковик“ бр. 3 — Куманово (2048)

Лична карта рег. бр. 9215, серија бр. 0534537, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Наталија Јордан (Михајлова) Трајковска, ул. „Л. Колишевски“ бр. 101 — Куманово (2049)

Лична карта рег. бр. 7765, серија бр. 0548725, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Амди Зулфи Рамадани, од село Матејче — Кумановско (2050)

Лична карта рег. бр. 1244, серија бр. 0542317, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Едип Кадри Зендели, од село Никуштак — Кумановско (2051)

Лична карта рег. бр. 2691, серија бр. 0543586, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Јусуф Бајрами Јусуфи, од село Отла — Кумановско (2052)

Лична карта рег. бр. 1406, серија бр. 0781463, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Стеван Перо Трифуновски, ул. „Никола Карев“ бр. 11 — Куманово (2053)

Лична карта рег. бр. 2724 сер „Р“ 0343334 издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Шукри Асанов Фетовски, од село Кочилари — Титоввелешко (2054)

Лична карта рег. бр. 5838, серија бр. 0346349, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Стеван Коцев Бошковски, од село Паменово — Титоввелешко (2055)

Лична карта рег. бр. 11910, серија бр. 0116620, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Димо Трајков Попоски, од село Селце — Дебарско (2056)

Лична карта рег. бр. 4914, серија бр. 0308601, издадена од ПВР на ОНО — Штип на Коста Пушов Костов, од село Балталија — Овчеполско (2057)

Лична карта рег. бр. 3278, серија бр. 0107988, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Рамадан Салов Гиговски, од село Баланци — Дебарско (2058)

Лична карта рег. бр. 28, серија „Р“ 0340538, издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Ахмед Цаферов Рупатоски, од село Мелница — Титоввелешко (2059)

Лична карта рег. бр. 34, серија бр. 079043, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Вангел Николов Поп Златанов, земјоделско училиште — Штип (2060)

Лична карта рег. бр. 1880, серија „Р“ 0144390, издадена од ПВР на ОНО — Радовиш на Усеин А. Салиов — Радовиш — Струмичка околија (2063)

Лична карта рег. бр. 1770, серија бр. 0490727, издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Станоја Колев Тодоров, од село Криволак — Титоввелешко (2066)

Лична карта рег. бр. 9758, серија бр. 0354118, издадена од ПВР на ГНО — Титов Велес на Лазар Илиев Игновски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 19 — Титов Велес (2068)

Лична карта рег. бр. 10367, серија бр. 706877, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Шемо Е. Даути, од село Д. Јеловце — Гостиварско (1984)

Лична карта рег. бр. 4433, серија бр. 0700943, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Бајрам Тефика Илџази, од село Чеграње — Гостиварско (1985)

Лична карта рег. бр. 17075, серија бр. 0713685, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Зенун Бакион Весели, од село Калишта — Гостиварско (1986)

Лична карта рег. бр. 9623, серија бр. 0534784, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Нада Владева Маневска, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 10 — Куманово (1987)

Лична карта рег. бр. 6496, серија бр. 0482640, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Костаке Ѓорѓе Дончев, од село Робово — Струмичко (1988)

Лична карта рег. бр. 10988, серија бр. 0498734, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Видан Славев Милошев, од село Сирково — Титоввелешко (1989)

Лична карта рег. бр. 13561, серија бр. 0504362, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Вангел Јакимов Лазаров, од село Цидимирија Титоввелешко (1992)

Лична карта рег. бр. 2243, серија бр. 0290564, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Симо Мане Клусев, ул. „Тодор Чучков“ бр. 31 — Штип (1995)

Лична карта рег. бр. 6259, серија бр. 0750777, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Синадин Билбилов Николовски, од село Брждани — Кичевско (1996)

Лична карта рег. бр. 8383, серија бр. 0041084, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Сант Мислимов Ајка, ул. „Боро Дуни“ бр. 8 — Струга (1997)

Лична карта рег. бр. 9047, серија бр. 0064057, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Неџип Ислама Фазлиевски, од Кр. Паланка (1998)

Лична карта рег. бр. 8711, серија бр. 0669717, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Павлинка Петруш Веселиноска, од село Сиричино — Тетовско (2002)

Лична карта рег. бр. 12503, серија бр. 2623613, издадена од ПВР во Пирот на Богдан Стоимир Ѓорѓевски, ул. „Пролетерска“ бр. 13 — Тетово (2003)

Лична карта рег. бр. 21838, серија бр. 0682465, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Доца Коце (Костадинова) Трпеска, од село Сиричино — Тетовско (2004)

Лична карта рег. бр. 2569, серија бр. 0095279, издадена од ПВР на ОНО — Крива Паланка на Славко Манасиев Јованов, од село Г. Црцорија — Кривоаланечко (2005)

Лична карта рег. бр. 17278, серија бр. 0675682, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Мусли Абдураман Јусуфи, од село Седларево — Тетовско (1453)

Лична карта рег. бр. 8918, серија бр. 0650529, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Јане Алексос Златановски, од село Кнешево — Кумановско (1602)

Лична карта рег. бр. 4572, серија бр. 0345082, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Ангел Илиев Јапакиевски, од село Лисиче — Титоввелешко (1667)

Лична карта рег. бр. 11014, серија бр. 0551546, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Ферат Јашар Јашари, од село Длга — Кумановско (1701)

Лична карта рег. бр. 5507, серија бр. 0615572, издадена од ПВР на ОНО — Г. Петров на Шериф Лиман Атулахи, од село Бојане — Г. Петров (2029)

Лична карта рег. бр. 3720, серија бр. 0577809, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Војислав Светозаров Стојановиќ, од село Марино — Скопско (2033)

Лична карта рег. бр. 3439, серија бр. 078311, издадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Бекир Мисим Лиманов, од село Долно Свиляри — Г. Петров (2061)

Лична карта рег. бр. 2473, серија бр. 0784151, издадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Мефайл Љутви Раман, од село Арнакија — Г. Петров (2062)

Лична карта рег. бр. 76, серија бр. 079976, издадена од ПВР на ГНО Биотла на Маноли Трајков Пупков, угостителско училиште — Скопје (2064)

Лична карта рег. бр. 21259, серија „Р“ 0049268, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Асан Таиров Бајрамов, ул. „13 ноември“ бр. 83 — Скопје (2065)

Лична карта рег. бр. 12437, серија бр. 0588447, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Муртез Садри Алиевски, од село Д. Лисиче — Скопско (2067)

Лична карта рег. бр. 2614, серија бр. 089079, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Лазо Пандо Колчев — Скопје (2069)

Лична карта рег. бр. 2389, серија бр. 088664, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Калипа Чачева, ул. "70" бр. 2 — Скопје (2070)

Лична карта рег. бр. 19548, серија бр. 0064962, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Александар Христов Петковски, ул. "433" бр. 8 — Скопје (2071)

Лична карта рег. бр. 5504, серија бр. 0149782, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Јордан Трајанов Горбески, ул. "164" бр. 5-а — Прилеп. (1913)

Лична карта рег. бр. 6459, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Глигур Стеванов Мицески, од село Бучин — Прилепско. (1912)

Лична карта рег. бр. 6435, серија бр. 0295040, издадена од ПВР на ГНО — Штип на Димитар Иванов Палазревски, ул. „Милојкова“ бр. 37 — Штип. (1920)

Лична карта рег. бр. 5762, серија бр. 0228160, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Климе Русев Наумовски, од село Лешани — Охридско. (1921)

Лична карта рег. бр. 5089, серија бр. 0785861, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Јелица Петре Јовановска, ул. „Иво Рибар Лола“, бр. 158 — Тетово. (1922)

Лична карта рег. бр. 8594, серија бр. 0113304, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Шабан Андов Шабановски, од село Скудриње — Дебарско. (1923)

Лична карта рег. бр. 7456, серија бр. 0493141, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Лазар Спасов Ефремов, од Демир Капија — Тиквешко. (1924)

Лична карта рег. бр. 3832, серија бр. 0636342, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Денко Николов Бошковски, од село Ранковци — Кривопаланечко. (1925)

Лична карта рег. бр. 5967, серија бр. 0099677, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Александар Арсов Митовски, од село Градец — Кривопаланечко. (1926)

Лична карта рег. бр. 12336, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Коста Ѓорѓиов Стевановски, ул. „149“ бр. 22 — Прилеп. (1934)

Лична карта рег. бр. 3176, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Абдула Асанов Салиески, од село Десово — Прилепско. (1935)

Лична карта рег. бр. 13483, серија бр. 0156995, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Александар Глигоров Ѓорѓиоски, ул. „162“ бр. 29 — Прилеп. (1936)

Лична карта рег. бр. 7564, серија бр. 0112274, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Сејфо Дурмиш Нуредин, од село Елевци — Дебарско. (1937)

Лична карта рег. бр. 8564, серија бр. 0113274, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Нурко Али Нуредин, од село Елевци — Дебарско. (1938)

Лична карта рег. бр. 8604, серија бр. 0113314, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Абдула Мустафа Шериф, од село Елевци — Дебарско. (1939)

Лична карта рег. бр. 8223, серија бр. 0112939, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Мемис Ферик Далип, од село Елевци — Дебарско. (1940)

Лична карта рег. бр. 7495, серија бр. 0112205, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Дурмиш Узеир Нуредин, од село Елевци — Дебарско. (1941)

Лична карта рег. бр. 5657, серија бр. 0231010, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Благоја Николов Илиноски, од село Волино — Охридско. (1942)

Лична карта рег. бр. 9495, серија бр. 0042206, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Кристофил Анастасов Трајковски, од село Мали Влај — Охридско. (1944)

Лична карта рег. бр. 1039, серија бр. 0077180, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Савка Иван Цветанова, од село Смоларе — Струмичко. (1945)

Лична карта рег. бр. 6141, серија бр. 0474439, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Аки Селим Исмаилов, од село Велуса — Струмичко. (1946)

Лична карта рег. бр. 21460, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Амит Берзат Реџеџи, од село Нераште — Тетовско. (1947)

Лична карта рег. бр. 4675, серија бр. 0456884, издадена од ПВР на ГНО — Струга на Танчо Стојан Карастојанов, ул. „24“ бр. 8 — Струга. (1949)

Лична карта рег. бр. 482, серија бр. 083782, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Митра Атанас (Мијова) Драмова, од село Ерџелија — Светиниколско. (1950)

Лична карта рег. бр. 7537, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Левко Гинов Стевановски, од село Сарнадиново — Прилепско. (1951)

Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0149262, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Ѓорѓи Андонов Ристески, „163“ бр. 7 — Прилеп. (1952)

Лична карта рег. бр. 21451, серија бр. 0718061, издадена од ПВР на ОНО Гостивар на Емин Накилов Емини, од село Д. Ваџица — Гостиварско. (1953)

Лична карта рег. бр. 3021, серија бр. 0247539, издадена од ПВР во Крушево на Веле Томе Котески, од село Врбосец — Крушевско. (1954)

Лична карта рег. бр. 2410, серија бр. 0067120, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Јован Ристов Улишев, од село Стојаково — Гевгелиско. (1955)

Лична карта рег. бр. 431, серија бр. 0428941, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Никола Петров Арабаџиев, ул. „Маршал Тито“ бр. 17 — Валаново. (1956)

Лична карта рег. бр. 699, серија „Р“ 0429142, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Ефтим Ристов Николов, од Валаново. (1957)

Лична карта рег. бр. 3248, серија бр. 0228858, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Божин Симонов Влажески, од село Требениште — Охридско. (1958)

Лична карта рег. бр. 3737, серија бр. 0108444, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Ферит К’азим Упалени, ул. „Таса Карпиноска“ — Дебар. (1959)

Лична карта рег. бр. 4585, серија бр. 0456694, издадена од ПВР на ГНО — Струга на Кољо Мито Караколешев, ул. „Крушевска Република“ бр. 58 — Струга. (1960)

Лична карта рег. бр. 1061, серија „Р“ 0453571, издадена од ПВР на ГНО — Струга на Тодор Глигоров Урдов, ул. Ванчо Пркев бр. 12 — Струга. (1961)

Лична карта рег. бр. 496, серија бр. 0453006, издадена од ПВР на ГНО — Струга на Асен Васе Јанев, ул. „10-а“ бр. 20 — Струга. (1962)

Лична карта рег. бр. 4608, серија „Г“ 0126186, издадена од ПВР во Делчево на Салтир Спиоров Стојановски, од село Косово Дабји — Малешевско. (1963)

Лична карта рег. бр. 5475, серија „Р“ 0787332, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Фариз Емурла Фаризи, ул. „Јане Сандански“ бр. 40 — Тетово. (1964)

Лична карта рег. бр. 8833, серија бр. 0041544, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Лиман Изетов Жута, од село Велешта — Охридско. (1965)

Лична карта рег. бр. 1874, серија бр. 0342387, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Ристо Павлов Ристовски, од село Теово — Титовелешко. (1966)

Лична карта рег. бр. 15735, серија бр. 0048446, издадена од ПВР во Струга на Џемил Ибраимов Пашо, ул. „Ранковиќева“ бр. 29 — Струга. (1967)

Лична карта рег. бр. 2559, серија бр. 0727499, издадена од ПВР во Брод на Илџаз Еминов Фазлиоски, од село Дебреште — Прилепско. (1968)

Лична карта рег. бр. 7552, серија бр. 0112262, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Муса Мустафа Аме, ул. „Давид Уштилица“ бр. 218 — Дебар. (1969)

Лична карта рег. бр. 14074, серија „Р“ 0759140, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Богдан Митов Ивановски, од село М. Доленци — Кичевско. (1970)

Лична карта рег. бр. 587, серија бр. 0305064, издадена од ПВР на ОНО — Штип на Мијалче Митев Зиков, од село Караорман — Овчеполско. (1971)

Милиционерска легитимација бр. 60441, издадена од Министерството на внатрешни работи на НРМ — Скопје на Миле Тренчевски — Скопје. (1975)

Лична карта рег. бр. 3944, серија бр. 0700454, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Хамит Шерифов Селими, од село Речане — Гостиварско. (1981)

Лична карта рег. бр. 9915, серија бр. 0706425, издадена од ПВР во Гостивар на Евица Бицеска, ул. „ЈН Армија“ бр. 22 — Гостивар. (1982)

Лична карта рег. бр. 17102, серија бр. 0713712, издадена од ПВР во Гостивар на Ислам Ајдаров Ислами, од село Ѓургевите — Гостиварско. (1983)

Лична карта рег. бр. 7792, серија 0548752, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Имер Бајрама Љаџифи, од село Сопот — Кумановско. (2019)

Лична карта рег. бр. 1508, серија бр. 0490689, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Милан Димов Нацев, ул. „Добре Даскалов“ — Кавадарци. (2020)

Лична карта рег. бр. 4814, серија бр. 0310080, издадена од ПВР на ОНО — Шитп на Ленка Мија (Василева) Николова, од село Дараорман — Овчеполско. (2021)

Лична карта рег. бр. 15210, серија „Г“ бр. 0047921, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Цвета Дукова Дукошка, од село Збавди — Охридско. (2022)

Лична карта рег. бр. 2096, серија бр. 0543392, издадена од ПВР на ОНО Куманово на Висим Гани Идризи, од село Слупчане — Кумановско. (2024)

Лична карта рег. бр. 14803, серија бр. 0555936, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Петра Денко (Арсовска) Пауноска, од село Жељувино — Кумановско. (2025)

Лична карта рег. бр. 8830, серија бр. 0549329, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Марко Насков Трајковски, од село Г. Коњари — Кумановско. (2026)

Лична карта рег. бр. 1054, серија бр. 0540851, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Фадиљ Селман Етеми, од село Слупчане — Кумановско. (2027)

Лична карта рег. бр. 244, серија бр. 0396754, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Коста П. Крстев, од село Мечкуевци — Овчеполско. (2028)

Лична карта рег. бр. 7918, серија бр. 0112268, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Марко Б. Најчески, ул. „Трпе Брашкиќ“ бр. 284 — Дебар. (2031)

Лична карта рег. бр. 232, серија „Г“ 0032943, издадена од ПВР на ОНО Струга на Целал Нуредин Усеини, од село Корошиште — Охридско. (2032)

Лична карта рег. бр. 4212, серија „Р“ 0456720, издадена од ПВР во Струмица на Еленица Ѓорѓи Цинцева — Струмица. (2034)

Лична карта рег. бр. 1865, серија „Р“ 0342375, издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Тодор Влажев Давчев, од село Башино Село Титоввелешко. (2035)

Лична карта рег. бр. 2328, серија „Р“ 0489311, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Коце Тане Попов, од село Костурно — Струмичко. (2037)

Лична карта рег. бр. 16321, серија 0018174, издадена од ПВР во Скопје на Верица Василева — Куманово. (2038)

Лична карта рег. бр. 7652, серија бр. 0548592, издадена од ПВР на ОНО — Куманов на Џемаил Реџепа Куртишевски, од село Отља — Кумановско. (2039)

Лична карта рег. бр. 6617, серија бр. 0547188, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Амди Мефраил Зендели, од село Матејче — Кумановско. (2040)

Лична карта рег. бр. 72, серија бр. 0524704, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Никола Кимо Неделковски, Куманово. (2041)

Лична карта рег. бр. 8839, серија бр. 0534476, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Исен Исмаили Исени, ул. „Средорек“ бр. 83 — Куманово. (2042)

Лична карта рег. бр. 4470, серија бр. 0544790, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Ванко Цветков Арсовски, од село Драгоманти — Кумановско. (2043)

Лична карта рег. бр. 9263, серија бр. 0534939, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Стојан М. Станковски, ул. „Чурино Брдо“ бр. 18 — Куманово. (2044)

Лична карта рег. бр. 9328, серија бр. 0551319, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Драгиша Д. Трајковиќ, од село Табановце — Кумановско. (2045)

Лична карта рег. бр. 15074, серија бр. 0554921, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Стојан Стевана Петковски, од село Љубодрог — Кумановско. (2046)

Лична карта рег. бр. 4089, серија бр. 0543063, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Стојан Стојко Несковиќ, од село Табановце — Кумановско. (2047)

Лична карта рег. бр. 11245, серија бр. 0006898, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Петар Пауновски, ул. „227“ бр. 54 — Скопје. (1927)

Лична карта рег. бр. 7125, серија 0011084, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Илија Дончев Георгиевски, ул. „283“ бр. 8 — Скопје. (1928)

Лична карта рег. бр. 75785, серија бр. 0050754, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Адем Гани Адемов, ул. „150“ бр. 74-а — Скопје. (1929)

Лична карта рег. бр. 57974, серија бр. 0043455, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Батуша Рамадан Асановски, ул. „130“ бр. 15-а — Скопје. (1930)

Лична карта рег. бр. 1851, серија бр. 0398361, издадена од ПВР во Св. Николе на Ѓурѓа Трајкова Панова, ул. „Владимир Назор“ бр. 19 — Скопје. (1931)

Лична карта рег. бр. 9540, серија бр. 0006529, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Никола Д. Велковски, од село Горно Водно — Скопско. (1932)

Лична карта рег. бр. 1958, серија бр. 088399, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Михаил Димитров Гишаровски, ул. „357“ бр. 1 — Скопје. (1948)

Лична карта рег. бр. 14081, серија бр. 0590681, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Шакир Ајрулов Шакировски, од село Драчевица — Скопско. (1972)

Лична карта рег. бр. 12181, серија бр. 0588191, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Елмаз Куртишов Даутовски, од село Љуботен — Скопско. (1990)

Лична карта рег. бр. 9570, серија бр. 0585580, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Ајрија Абди (Алимова) Алитова, од село Драчево — Скопско. (1991)

Лична карта рег. бр. 2049, серија бр. 089041, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Георги Ангелов Геров, ул. „Трстјанска“ бр. 6 — Скопје. (1993)

Лична карта рег. бр. 188, серија бр. 082388, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Стефан Николов Атанасовски, ул. „142“ бр. 3 — Скопје. (1994)

Лична карта рег. бр. 1746, серија бр. 087411, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Никола Божинов Георгиевски, ул. „Дим. Туцовиќ“, бр. 24 — Скопје. (2006)

Лична карта рег. бр. 76247, серија бр. 0051119, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Љубица Коце Мирчевска, ул. „373“ бр. 13 — Скопје. (2008)

Лична карта рег. бр. 10131, серија бр. 0005202, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Коста Лазар Кикоски, ул. „Сутјеска“ бр. 17 — Скопје. (2009)

Лична карта рег. бр. 28599, серија бр. 0031839, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Методија Мирко Симоновски од Скопје. (2010)

Лична карта рег. бр. 26757, серија бр. 0021214, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Панче Стојан Стефановски, ул. „359“ бр. 7 — Скопје. (2011)

Лична карта рег. бр. 25955, серија бр. 0032760, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ефтим Глигор Глигоров ул. „Орце Николов“ 5 зграда, стан 11, Желез. колон. Скопје. (2012)

Лична карта рег. бр. 30652, серија бр. 0011713, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Серафим У. Ванковски, ул. „28“ бр. 8 — Скопје. (2013)

Лична карта рег. бр. 31951, серија бр. 0031316, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Камка Јордан Унева, ул. „75“ бр. 5 — Скопје. (2014)

Лична карта рег. бр. 13247, серија бр. 0589257, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Ѓорѓија Тодоров Пејковски, од село Вразда — Скопско. (2015)

Лична карта рег. бр. 82592, серија бр. 0053123, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Александар Петров Чадиев, ул. „Беласица“ бр. 6 — Скопје. (2016)

Лична карта рег. бр. 78850, серија бр. 0051567, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Руфат Касам Сали, ул. „160“ бр. 43 — Скопје. (2017)

Лична карта рег. бр. 29119, серија „Р“ 0032951, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Славка (Цветковиќ) Дејко Станојковиќ, ул. „Варшавска“ бр. 8 — Скопје. (2018)

Лична карта рег. бр. 83464, серија 0059353, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Селим Усеин Селимов, ул. „377“ бр. 21 — Скопје. (2220)

Лична карта рег. бр. 5932, серија 0534042, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Живка Саво (Илиќ) Софијанова, ул. „394“ бр. 37 — Скопје. (2221)

СООПШТЕНИЕ

Се молат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ кои до денеска не ја подмириле претплатата за 1952 година, веднаш да ја уплатат на нашата тек. сметка 801-901702 при Народната банка на ФНРЈ — Централa за НРМ — Скопје.

Претплатата за 1952 година изнесува 560 динари.

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА

ЛИКВИДАЦИИ

Врз основа Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ бр. 27428 од 11-VII-1952 год. укината е Главната дирекција за прехранбена индустрија на НРМ.

Се повикуваат должниците и поверителите на Дирекцијата да ги пријават своите потражувања, односно долгови во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, Ликвидационата комисија нема да признава никакви барања и за исправна к'е ја смета книговодствената состојба на Дирекцијата, а према должниците к'е покрене законско-правна постапка.

II-12-217

Од Ликвидационата комисија

На основа решението на вонредното годишно собрание на Кондурациската задруга „Први мај“ одржано на 26 август 1952 година, Кондурациската задруга „Први мај“ — Струга ставена е во ликвидација од 1 септември 1952 година.

Се покануваат поверителите и должниците на Задругата коишто до денеска не ги имаат регулисано своите побарувања и долгови истото да го сторат до 30 септември 1952 година. По истекот на овој рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања и за исправна ќе ја смета книговодствената состојба на Задругата, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

III-5-82

Од Ликвидационата комисија

На основа решението на Околинскиот народен одбор — Струга бр. 10.000 од 1 XI 1951 год. Околинското трговско претпријатие „Отрап“ со седиште во Струга ставено е во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги измират своите долгови односно да ги пријават своите потражувања најкасно во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. По истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви барања, а долговите ќе се наплатуваат по пат на принудна наплата преку судот односно Државната арбитража.

Предното се однесува и на фузионираните кон ова претпријатие, претпријатијата: Градското прехранбено претпријатие „Исхрана“ — Струга, Задружно трговско претпријатие — Струга и „Рекопс“ односно „Окопс“ — Струга.

Уедно се ставува и на знаење да ова претпријатие нема никаква органска врска со новооснованото истоимено Околинско трговско претпријатие „Отрап“ — Струга.

II-14-249

Градската економија „Пано Калајчиев“ во Неготино по решение бр. 7404/52 год. на Околинскиот народен одбор — Кавадарци од 1-VIII-1952 год. се наоѓа во ликвидација.

Се покануваат поверителите на Економијата да ги пријават своите побарувања, а должниците да ги измират своите долгови во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок нема да се земат во

предвид никакви барања и за исправна к'е се смета книговодствената состојба на Економијата, а долговите к'е се наплатат по законско правна постапка.

II-12-226

Од Ликвидационата комисија

На основа решението на Народниот одбор на Дебарска околина бр. 4770 од 31-VII-1952 год. Околинското претпријатие Авто-транспорт — Дебар ставено е во ликвидација.

Се покануваат поверителите и должниците на претпријатието да ги измират своите долгови односно да ги пријават своите потражувања најкасно во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот. По истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви потражувања, а за исправна к'е се смета книговодствената состојба на претпријатието.

II-12-227

Од Ликвидационата комисија

Со решение на Советот за стопанство на Народниот одбор за град Скопје, бр. 5332 од 27 август 1952 година, Трговското претпријатие „Железничар“ со седиште во Скопје ставено е во ликвидација од 1 септември 1952 година.

Се покануваат сите поверители да ги пријават своите побарувања, а должниците да ги измират своите долгови во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок нема да се признаваат никакви барања, за исправна ќе се смета книговодствената состојба, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

II-12-247

Од Ликвидационата комисија.

АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

има за продажба

КОМПЛЕТИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

и тоа:

1945 година — цена 165 динари

1946 година — цена 250 —“—

1947 година — цена 240 —“—

1948 година — цена 250 —“—

1949 година — цена 210 —“—

1950 година — цена 250 —“—

1951 година — цена 360 —“—

Порачки се примаат преку администрацијата, а уплатата се врши на текушта сметка 801-901702.

СОДРЖИНА:

Рег бр.

Страна

88. Указ за разрешување од должност на министер 249

89. Записник од седницата на IV-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ одржана на 3 јули 1952 година — — — — — 249